




ПАКОМАК

ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Е-ИНФО 26

АКТИВНОСТИ НА „ПАКОМАК”
ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО
ЈУНИ 2018 ГОДИНА



АМБАЛАЖАТА
ШТО ИМА
МИНАТО,
**МОЖЕ ДА ИМА
И ИДНИНА!**

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА „ПАКОМАК” ВО ПЕРИОДОТ ОД АПРИЛ ДО ЈУНИ 2018 ГОДИНА. ИНФОРМИРАЈТЕ СЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ЧИЈА ЦЕЛ Е ПРОМОЦИЈА НА ВАЖНОСТА НА СЕЛЕКЦИЈА И ПЕРЕРАБОТКА НА АМБАЛАЖНИОТ ОТПАД.

АПРИЛ - ЈУНИ 2018

БИЗНИС ЗАЕДНИЦА

- ДОДЕЛЕНИ ПРИЗНАНИЈА ЗА НАЈЕКОЛОШКИ КАФУЛИЊА И РЕСТОРАНИ
- ПОДДРШКА НА FMCG САМИТОТ

НАСЕЛЕНИЕ

- ПОДДРШКА НА ИКАС МЕЃУНАРОДЕН КАЈАКАРСКИ НАТПРЕВАР
- ЧИСТЕЊЕ НА КЕЈОТ НА РЕКАТА ВАРДАР СО „ПИВАРА СКОПЈЕ“, ХОЛАНДСКА И АМЕРИКАНСКА АМБАСАДА
- МАГИОНИЧАРСКА ПРЕТСТАВА ЗА ДЕЦА „ХОКУС ПОКУС, РЕЦИКЛИРАЊЕТО Е ВО ФОКУС“ ВО ПОВЕЌЕ СКОПСКИ ОПШТИНИ
- ПРАШАЛНИК ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД ЕДУКАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПРЕТСТАВАТА „ХОКУС ПОКУС, РЕЦИКЛИРАЊЕТО Е ВО ФОКУС“ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
- АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ СТАРА ХАРТИЈА ВО СОРАБОТКА СО НУБ
- АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ СТАКЛЕН ОТПАД ВО СОРАБОТКА СО ОПШТИНА ЦЕНТАР
- АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДСКИ ПАРК ВО СОРАБОТКА СО РОТАРИ КЛУБ
- ЕКОБОЕНКА ВО СОРАБОТКА СО „МАТИЦА МАКЕДОНСКА“
- НОВ БРОЈ НА ЕКОПРЕДВЕСНИК
- ИНФОРМАТИВНИ РАДИО, ТВ-РЕКЛАМИ И ЛЕТОЦИ ВО ОХРИД, СТРУГА, СТРУМИЦА И ВО ДОЈРАН
- ПОДДРШКА НА РАКОМЕТНИОТ КАМП „КИРИЛ ЛАЗАРОВ“
- ОДРЖАН ФЕСТИВАЛОТ „SOUND OF GREEN“ 2018 ГОДИНА
- ПЛУТЕНА БРАНА ЗА СОБИРАЊЕ ОТПАД НА РЕКАТА ТРЕСКА
- ПОДДРШКА НА НАСТАНОТ „TRASH FASHION“ ВО СОРАБОТКА СО ОХО ПРОДУКЦИЈА
- УРБАНА ОПРЕМА ВО ПЛАНИНАРСКИОТ ДОМ НА ВОДНО
- НОВИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД НА ПОВЕЌЕ ЛОКАЦИИ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦА

1

ДОДЕЛЕНИ ПРИЗНАНИЈАТА ЗА НАЈЕКОЛОШКИ КАФУЛИЊА И РЕСТОРАНИ

Во јуни „Пакомак“ ги додели признанијата за најеколошко одговорни кафулиња и ресторани за 2018 година. Со најголеми количини рециклиран отпад, но и практика што придонесува за заштитата на животната средина, оваа година 23 угостителски објекти се закитија со признанијата за најеколошки локали: La Terrazza, Пелистер, Скопски мерак, Дукат, Дојрана, Барбакан, Енрико, Форца, Русија, Синдикат, Фурна, Круг, Дион, Баду, Irish Pub St. Patrick, Јавна соба, Хотел Бистра Маврово, МКС club & restaurant, Play city cafe, Сидро, GNEZDO, XXL, MARTINI.

Сметаме дека оваа акција на „Пакомак“ е вредна секој угостителски објект да ѝ даде значење и да ѝ се приклучи. Нашиот напор е минимален, а придобивките се многу големи и значајни за целата општествена заедница. Иднината на успешните угостители не е само во квалитетот на услугата што ја нудат, туку и во нивната одговорност кон зачувување на средината во која работат, одговорност кон општеството во кое живеат и заработуваат. Се надеваме дека ова е значаен чекор кон тоа да станеме земја со развиена еколошка свест и модерно управување на отпадот што го создаваме, се согласија угостителите.

„Are You Recycling“ е проект на „Пакомак“, кој има цел да ги вклучи сите угостителски објекти од целата држава во континуирана еколошка акција за селектирање на стаклениот отпад. Со цел да им оддаде признание на најдобрите според количините стакло што го селектирале, „Пакомак“ секоја година ги избра најдобрите угостителски екообјекти.



2 „ПАКОМАК“ ГО ПОДДРЖА FMCG САМИТОТ

На 17 мај се одржа FMCG самитот, посветен на трговијата со производи за широка потрошувачка. Десет говорници, десет истакнати професионалци од секторот за трговија со стока за широка потрошувачка (FMCG) од Македонија, регионот, како и од Русија, ги споделија своите знаења и искуства пред повеќе од 300 професионалци од средниот и од врвниот менаџмент на македонските компании.

Дали разбираме како иновациите, дигитализацијата и големите бази на податоци влијаат врз работењето? Како познавањето на трендовите да се претвори во предност на пазарот? Како да се пронајде формулата за успех на пазарот? – беа некои од главните прашања што се обработуваа, а „Пакомак“ за сите учесници и посетители обезбеди еколошки торби како потсетник дека секој бизнис, покрај својата основна дејност, треба да се ориентира кон заштитата на животната средина.



НАСЕЛЕНИЕ

3 ПОДДРШКА НА ИКАС МЕЃУНАРОДНИОТ КАЈАКАРСКИ НАТПРЕВАР

На големиот христијански празник Велигден, на патеката на Матка се одржа јубилејниот 50. кајакарски натпревар – ИКАС. Учествуваа повеќе од 70 натпреварувачи од 14 земји во светот, а „Пакомак“ за сите судии на натпреварот донираше маички со натпис „Are you recycling“, како потсетник за сите вљубеници во овој спорт да ги чуваат реките низ кои ги градат своите соништа и успеси.



4 ЧИСТЕЊЕ НА КЕЈОТ НА РЕКАТА ВАРДАР СО „ПИВАРА СКОПЈЕ“, ХОЛАНДСКА И АМЕРИКАНСКА АМБАСАДА

На 26 април, во заедничка акција на „Пакомак“, „Пивара Скопје“, холандската и американската амбасада, вработените од овие компании и институции организирано го исчистија кејот на реката Вардар, односно делот што се наоѓа зад „Лунапарк“. На акцијата присуствуваа и холандскиот амбасадор Воутер Пломп, амбасадорот на Велика Британија Чарлс Гарет и американскиот амбасадор Џес Бејли. Холандскиот амбасадор Пломп кажа дека е среќен што оваа акција, која почнала како мал настан, прераснала во голема екоакција во која се вклучиле и граѓаните, но и власта.

„Сите мора да се вклучат во ова и сите може да придонесеме во намалувањето на отпадот. Властите да обезбедат повеќе контејнери, повеќе можности за селектирање на отпадот и за негово собирање, граѓаните со бизнис-заедницата треба да направат сè што можат за да ја намалат количината отпад и да не фрлаат отпад секаде“, кажа Пломп.



5 | МАГИОНИЧАРСКАТА ПРЕТСТАВА „ХОКУС ПОКУС, РЕЦИКЛИРАЊЕТО Е ВО ФОКУС“ СЕ ОДРЖА ВО ПОВЕЌЕ СКОПСКИ ОПШТИНИ

Веќе познатата магионичарска претстава „Хокус покус, рециклирањето е во фокус“, проект на „Пакомак“ и на магионичарот Кристиан, создаден за едукација за рециклирањето и за грижата за животната средина на децата од училишна возраст, беше одржана во повеќе скопски општини.

Во април овој „волшебен“ карван ги посети дечињата од општините Бутел и Горче Петров, а претставата беше изведена и на прославата на роденденот на Општина Аеродром.

Во мај, пак, „Хокус покус, рециклирањето е во фокус“ ја гледаа децата од општините Центар и од Карпош, а беше изведена и на Цветниот фестивал, кој се одржа во Градски парк.

Во јуни претставата паузираше од посети на основни училишта поради летниот распуст, но беше изведена на одбележувањето по повод Светскиот ден за заштита на животната средина, во организација на Град Скопје.



6 СПРОВЕДЕН ПРАШАЛНИК ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД ЕДУКАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПРЕТСТАВАТА „ХОКУС ПОКУС, РЕЦИКЛИРАЊЕТО Е ВО ФОКУС“ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Во април „Пакомак“ спроведе маркетиншко истражување за „Хокус покус, рециклирањето е во фокус“ во основните училишта „Јан Амос Коменски“ и „Јохан Хајнрих Песталоци“, со цел утврдување на резултатот на оваа магионичарска претстава во однос на успешната едукација на најмалите за важноста на рециклирањето.

На прашалникот, кој го подготви „Пакомак“, одговараа децата од I до V одделение во овие две основни училишта и со задоволство можеме да кажеме дека резултатот е позитивен, иако има уште работа на едукацијата на полето на заштитата на животната средина. Затоа, „Хокус покус, рециклирањето е во фокус“ продолжува со посета на други општини и основни училишта од септември.



	ПРВА анкета (после претстава)			ВТОРА анкета (по претстава)		
	ВКУПНО точни одговори	ВКУПНО неточни одговори	Вкупно анкетирани	ВКУПНО точни одговори	ВКУПНО неточни одговори	ВКУПНО анкетирани
Прашање 1а (стаклено шише)	117	3		119	1	
Прашање 1б (лимења)	92	28		112	8	
Прашање 1в (картон)	111	9		115	5	
Прашање 1г (пластично шише)	109	11		120	7	
Прашање 2	104	16		106	14	
Прашање 3	100	20	110	10		
Прашање 4	114	6	117	3		
Прашање 5	111	9	116	4		

	ПРВА анкета (после претстава)			ВТОРА анкета (по претстава)		
	ВКУПНО точни одговори	ВКУПНО неточни одговори	Вкупно анкетирани	ВКУПНО точни одговори	ВКУПНО неточни одговори	ВКУПНО анкетирани
Прашање 1а (стаклено шише)	126	2		130	0	
Прашање 1б (лимења)	90	38		117	13	
Прашање 1в (картон)	110	18		120	10	
Прашање 1г (пластично шише)	107	21		128	14	
Прашање 2	107	21		106	24	
Прашање 3	105	23	107	23		
Прашање 4	122	6	126	4		
Прашање 5	113	15	125	5		

7 | СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ СТАРА ХАРТИЈА ВО СОРАБОТКА СО НУБ

По повод Светскиот ден на книгата, на 23 април Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје, во соработка со „Пакомак“, организираше акција за собирање стара хартија. Како што и стои во насловот на самата акција „Со стара хартија до нова книга“, посетителите што донесоа стара хартија имаа можност да ја заменат со нова книга од библиотеката. Беа собрани 1 м3 стара хартија.



8 | СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ СТАКЛЕН ОТПАД ВО СОРАБОТКА СО ОПШТИНА ЦЕНТАР

Во текот на мај, „Пакомак“, во соработка со месните заедници на Општина Центар во реонот Пролет, организираше собирање стаклен отпад. Граѓаните секој работен ден од 10 до 14 часот имаа можност да го донесат својот стаклен отпад, а за секои седум донесени тегли или стаклени шишиња добиваа подарок семе за цвеќе.



9 | СПРОВЕДЕНА АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДСКИ ПАРК ВО СОРАБОТКА СО РОТАРИ КЛУБ

Во соработка со Ротари клуб од Скопје, „Пакомак“ спроведе организирана акција за чистење на Градски парк. Акцијата беше повеќе од успешна, а „Пакомак“ ги награди најмладите учесници за трудот со магионичарска претстава во самиот парк.



11

ИЗЛЕЗЕ НОВИОТ БРОЈ НА ЕКОПРЕДВЕСНИК

На почетокот на јуни излезе новиот број на екопредвесникот, информативно списание во кое фокусот на темите е екологијата. Во овој број, покрај информативните содржини во форма на различни екосовети, искуства, интервјуа, можат да се прочитаат сите активности што ги изведе „Пакомак“ на многу локации низ државата, а граѓаните можат да ги пронајдат новостите и информациите што се однесуваат на нивните општини.



12

ИНФОРМАТИВНИ РАДИО, ТВ-РЕКЛАМИ И ЛЕТОЦИ ВО ОХРИД, СТРУГА, СТРУМИЦА И ВО ДОЈРАН

Во текот на јуни, во фокусот беа градовите Струмица, Охрид, Струга и Дојран. „Пакомак“ во овие градови спроведе медиумска кампања за подигнување на свеста за селекција на отпадот преку видеоспотови, радиореклами и летоци, кои граѓаните ги добиваа заедно со сметките за комуналии, во кои можеа да прочитаат интересни и корисни информации за тоа како можат да придонесат за заштита на животната средина за нивната општина.



ПРОНАЈДЕТЕ ГИ КОНТЕЈНЕРИТЕ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАДОТ ОД ПАКУВАЊЕ ВО НАШИОТ ГРАД И ФРЕТЕ ЈА АМБАЛАЖА ВО НИВ!

ЗОШТО?

1. Во споредно стаклото, пластичката и картоната би заштитиле на дотопилите кои што имаат ограничен капацитет.
2. Стаклото да може повеќе животна средина за нас и за нашите деца.
3. Селекцирането на отпадот и вештаста на животната средина тонева со окој аз нас.

ДАЛИ ЗНАЕВТЕ ДЕКА:

1. Со рециклирањето на отпадот се заштедува електрична енергија.
2. Стаклото може неограничено да се рециклира.
3. Рециклирањето стакло ги штити природните ресурси бидејќи со рециклирање 1 тон стакло добиваме 1 тон нов производ од стакло.
4. 1 рециклиран тон пластика заштедува 100 литри нафта.
5. На пластичните шишчици не се потребни 200 години за да се разградат во природата.
6. Со рециклирање 60 кг хартија спасуваме едно дрво.

13 | „ПАКОМАК“ ГО ПОДДРЖА РАКОМЕТНИОТ КАМП „КИРИЛ ЛАЗАРОВ“

Во јуни „Пакомак“ го посети ракометниот камп за млади „Кирил Лазаров“, каде што нашата истоимена позната ракометна ѕвезда Кире Лазаров ги тренира новите надежи на македонското спортско небо. „Пакомак“ го поддржува овој камп бидејќи верува дека спортскиот дух е еднакво важен колку и едукацијата за животната средина за развојот на една млада личност, и овие две тематика споени можат да придонесат за создавањето здрави и еколошки освестени генерации. Камперите имаа можност да се запознаат со принципите и со важноста на селекција на отпадот, а самиот Кире Лазаров снимил радиореклама во која ги повикува младите да рециклираат.



14 | СЕ ОДРЖА ФЕСТИВАЛОТ „SOUND OF GREEN“ 2018 ГОДИНА

Фестивалот е веќе добро познат меѓу младата популација, па така оваа година „Sound of Green“ ја израдува публиката со одличниот настап на светски познатата група Inner Circle, кој се одржа на 29 јуни на платото пред МКЦ. Повеќе од 2.000 посетители имаа можност да се забавуваат на нивната музика, а традиционално влезницата за фестивалот ја добиваа во замена за пластично шише.



15

„ПАКОМАК“ ДОНИРАШЕ ПЛУТЕНА БРАНА ЗА СОБИРАЊЕ ОТПАД НА РЕКАТА ТРЕСКА

Во обид да се спречи сè поголемото загадување на реката Треска и на езерото Козјак, во почетокот на јуни во општината Македонски Брод се реализираше еколошкиот проект – поставување плутена брана за собирање отпад од ПЕТ-амбалажи. Таа е поставена во коритото на реката Треска кај селото Латово и е со должина од околу 50 метри. Оваа плутена брана е донација од „Пакомак“ и е за првпат поставена на еден водотек во земјава. Плутената брана е монтирана на сајла, поставена е косо за да може амбалажата да се собира на браната, на едниот крај од коритото на реката. Пакомак се надева дека во блиска иднина овој проект ќе ги даде очекуваните резултати и дека поголемиот дел од амбалажата на оваа брана ќе биде собрана, што ќе придонесе за помало загадување на натамошниот тек на реката и, секако, на езерото Козјак, кое во досегашниот период и при повисок водостој беше главното собиралиште на пластичниот отпад од регионот.



16

ПОДДРШКА НА НАСТАНОТ „TRASH FASHION“ ВО СОРАБОТКА СО ОХО ПРОДУКЦИЈА

„Пакомак“ во јуни поддржа уште едно издание на натпреварот за средношколци „Trash Fashion“ во соработка со ОХО продукција. Во рамките на настанот беше доделена и награда за „Trash for Art“ категоријата за костим комплетно направен од пластична амбалажа на средното училиште Илинден.



17

ПОСТАВЕНА Е УРБАНА ОПРЕМА ВО ПЛАНИНАРСКИОТ ДОМ НА ВОДНО


На врвот на Водно, во близина на планинарскиот дом, „Пакомак“ во јуни донираше и постави урбана опрема за одмор и за рекреација на посетителите. Од дрвени клупи за излети до детски лулашки, сега авантуристите од сите генерации ќе имаат место за починка и за забава. На отворањето присуствуваше и градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов, кој заедно со „Пакомак“ им порача на граѓаните дека се надева дека ќе се однесуваат совесно кон поставената опрема бидејќи таа е наменета за сите. Забавата и рекреацијата, посебно на планина убава како Водно, нека бидат во чекор со грижата за природната средина.



18 ПОСТАВЕНИ НОВИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД НА ПОВЕЌЕ ЛОКАЦИИ

„Пакомак“ ја продолжува мисијата на поставување што повеќе контејнери за селекција низ нашата држава, со што ќе им ја олесни транзицијата на граѓаните во одговорни и свесни членови на заедницата. Така, изминатото тримесечје беа поставени нови игло-контејнери од 1,5 м³ за селекција на стаклен отпад во Струмица, Битола, Дојран, Свети Николе, Гевгелија, како и во општина Илинден, каде што дополнително беа поставени и жолтите контејнери од 1,1 м³ за селекција на пластичен отпад. Во Битола, исто така, беа поставени нови жолти 120-литарски контејнери за селекција на пластичен отпад. Дојран доби дури 15 нови жолти контејнери, а такви добија и 40 основни училишта на територијата на цела Македонија.





АПРИЛ - ЈУНИ 2018



Partnering Business Organizations Europe
PRO EUROPE